

20160310851

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.

Бр. 08-1081/1  
16 февруари 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

#### Член 1

Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14 и 152/15), во членот 15 став (3) зборот „писмено“ се брише.

#### Член 2

Во член 16 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Доказите за исполнување на условите од ставот (1) точки 2), 3), 4) и 5) алинеја 5 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Агенцијата кое ја води постапката за издавање на дозвола за вршење на јавен железнички превоз кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

(3) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5).

#### Член 3

Во членот 17 став (12) зборот „писмено“ се брише.

#### Член 4

Во членот 19 став (3) зборот „писмено“ се брише.

#### Член 5

Во член 20 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) Докажете за исполнување на условите од ставот (2) алинеи 2, 3 и 4 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Агенцијата кое ја води постапката за издавање на дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

(9) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (8) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (10) и (11).

#### Член 6

Во членот 21 став (2) зборот „писмено“ се брише.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Докажете за исполнување на условите од ставот (3) точки 2), 3) и 4) на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Агенцијата кое ја води постапката за издавање на дозвола за управување со железничката инфраструктура кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (4) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Во ставот (4) кој станува став (6) зборот „писмено“ се брише.

Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (7), (8), (9), (10) и (11).

#### Член 7

Во членот 22 став (1) зборот „писмено“ се брише.

#### Член 8

Во членот 105 став (5) точка 5 алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. Алинејата 6 се брише.

#### Член 9

Во членот 118 став (3) по точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои гласат:

„4) закупнина на движни и недвижни ствари,

5) продажба на неупотребливи движни ствари,“

Точките 4 и 5 стануваат точки 6 и 7.

#### Член 10

По членот 129 се додава нов член 129-а, кој гласи:

##### „Член 129-а

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на овластените службени лица во Агенцијата ако не ги побараат доказите по службена должност во роковите утврдени во членовите 17 став (12), 20 став (4) и 21 став (4) од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на овластените службени лица од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги достават бараните докази во роковите утврден во членовите 16 став (3), 20 став (9) и 21 став (5) од овој закон.

За прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

#### Член 11

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

#### Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за железничкиот систем.

#### Член 13

Одредбите на членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

#### Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.